



**Вагонетка за висок
елемент**

ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОК ЕЛЕМЕНТ ЧУДО НА СКЛАДИРАЊЕТО



ЗАШТЕДЕТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ СО ОРГАНИЗИРАН СИСТЕМ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ХРАНА

Главната предност на централизираното складирање на храна е секогаш точно да знаете каде да го пронајдете она што го сакате. Нема повеќе губење на време барајќи низ вашата кујна леќа, суво грозје, овесна каша или нешто друго што ви притребало! Ваквиот систем за складирање на храна ја елиминира потребата за движење и што е уште поважно ги елиминира непотребните повеќекратни набавки. Современите организатори на кујнските фиоки на РЕКА се разновидни и лесно може да се прилагодат за да одговараат на она што сакате да го складираат.

ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОК ЕЛЕМЕНТ – ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗА СЕКОЈА ПРАКТИЧНА КУЈНА

Кога состојките кои ви се потребни се наоѓаат на ниво на очите до вашиот фрижидер или рерна, лесно можете да ги видите сите на прв поглед и да пристапите веднаш до нив. Без разлика дали имате тесен елемент од 150mm или широк од 600mm, Река го има вистинскиот систем за вас.

Нашите полици кои се прилагодуваат на висина може лесно да се преместуваат за да ги задоволат вашите потреби за да можете да ги чувате вашите шишиња и пакувања со намирници како што сакате. Единственото нешто што треба да го направите е да готвите!


Нашите системи се отвораат непречено со само еден лесен чекор, давајќи ви непобедлив преглед на сè што е складирано внатре. Има простор за многу работи, од намирници или садови до прибор за готвење или производи за чистење. Со решенијата за складирање на Река, вашите денови на претресување на фиоките за да го најдете она што ви треба конечно ќе завршат!






РЕКА ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОК ЕЛЕМЕНТ: ПАМЕТНО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Поголемиот дел од нас има ограничен простор во кујната поради што ни е уште поважно ефикасно да ги користиме нашите елементи. Вагонетките за високи елементи на Река се идеално решение. Не само што ви помагаат да ја користите и последната педа од достапниот простор за складирање туку нудат и низа други придобивки:




Директен пристап

Сè што ви треба на дофат – сè што треба да направите е да ја отворите вратата на елементот. Нашите јасно поставени системи ви овозможуваат директен пристап до секој предмет на секоја полица овозможувајќи да заштедите драгоцено време при отворање или затворање на вашиот елемент и складирање или отстранување на предмети.




Одлично искористување на просторот

Решенијата за складирање на Река го користат секој сантиметар од просторот во елементот. Страниците се толку тенки што не се губи простор ниту по страните.



Јасен преглед

Имајќи јасен преглед на работите кои се складираани во елементот заштедувате и време и пари: можете брзо да го најдете она што ви треба и да ги следите вашите намирници, што ви помага да избегнете непотребни купувања на поголема количина и да спречите расипување на храната. Кој знаеше дека намалувањето на отпадот од храна во вашето домаќинство може да биде толку лесно?



Флексибилност

Со нашите полици што се прилагодуваат на висина, можете да го прилагодите и елементот според вашите потреби. Дури можете и да додадете дополнителни полици доколку сакате!



Лесно на дофат

За разлика од решенијата засновани на фиоки, нашите извлекувања се отворени напред, што ви овозможува непосреден пристап до содржината на елементот кога ќе ја отворите вратата на уредот. Совршено решение за луѓе со ограничена подвижност.

ПОГОЛЕМА ФЛЕКСИБИЛНОСТ СО ПАМЕТНИ ДОДАТОЦИ

Приспособувањето на вагонетката за високи елементи не може да биде полесно со нашата палета на практични опционални додатоци. Само нарачајте го она што ви е потребно за вагонетката за високи елементи што е прилагодена на вас.



Дрвени кутии

Користењето на флексибилен систем за поделба на просторот создава поуредни, подредени полици. Можете да ги редите и повторно да ги распоредите како што сакате и да ги отстранувате кога сакате.



Организатор со прегради

Нашите магнетни прегради за полици ги чуваат намирниците и шишињата на место.



Подлоги против лизгање

Практично решение кое спречува содржината на полиците во вагонетката да се лизга наоколу.



Дополнителни полици

Добијте дополнително ниво на полици и двојно поголем простор за складирање со овие практични магнетни полици.



Click Stop за Extendo

Механизмот за заклучување Click Stop привремено ја трансформира подвижната полица за извлекување во фиксна работна површина.



ДИЗАЈН ЛИНИИ

ВИСТИНСКИ ВНАТРЕШНИ ОКОВИ ЗА СЕКОЈА ВАГОНЕТКА

Сите наши вагонетки за високи елементи се достапни во четири дизајнерски линии



Libell бела



Libell сребрена



Libell антрацит



Fiore антрацит/даб



PLENO PLUS

СИСТЕМ ЗА ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОКИ ЕЛЕМЕНТИ

НЕНАДМИНАТ ПРЕГЛЕД И НЕВЕРОЈАТНА ПРИСТАПНОСТ ДО СИСТЕМОТ НА ПОДЕЛЕНИ ПОЛИЦИ

Со само едно нежно влечење се извлекуваат сите полици – дури и горната – во исто време давајќи целосен преглед на целата содржина на вагонетката. Паметниот, јасен распоред на системот гарантира дека секој предмет на полиците е секогаш на дофат. Секогаш точно знаете каде да го пронајдете она што го сакате и не треба да го барате низ фиоки.

Повисоките полици се поделени за уште полесен пристап: предметите може да се складираат на полиците на вратата или внатре во вагонетката.

Ненадминат преглед и неверојатна пристапност во еден пакет за корисниците: Pleno Plus системот за вагонетки за високи елементи.


РЕЗИМЕ

Ширина на единицата 600 mm

Внатрешна длабочина 500 mm

Внатрешна висина 1300/1600/1900mm

Дизајн



Одлично за складирање



Категорија на цени \$\$\$



EASY REACH

ПОДЕЛЕНИ ПОЛИЦИ ЗА НЕНАДМИНАТ ПРЕГЛЕД



Pleno Plus е структуриран исто како ладилник: помали намирници и тегли за зачини може да се чуваат на полиците на вратата, поголеми ќеси и намирници во повисоките полица што се извлекуваат и големи тенџериња и садови во долните полица што се извлекуваат.

ЈАСЕН ПРЕГЛЕД И ОДЛИЧЕН ПРИСТАП

Горна површина за складирање


- Сè во уредот е лесно достапно – дури и предмети складирани на горната полица бидејќи полиците се само половина од длабочината на вагонетката.
- Директен пристап до предмети складирани на ниво на очите.

Долна површина за складирање

Пространи полица за големи тенџерија и садови.

Извлекување

Сите полица се лизгаат веднаш надвор од вагонетката.



- + Сите полица се лизгаат надвор во исто време кога се отвора вратата.
- + Сè е на дофат, дури и предметите на горната полица.
- + Директен пристап во еден лесен чекор.
- + Јасен преглед – нема повеќе претресувања наоколу и нема повеќе расипување на храната.
- + Го користи и последниот сантиметар од просторот во вагонетката, од врвот до дното.
- + Крајна флексибилност, со практични додатоци и полица кои се прилагодуваат на висината.

PLENO PLUS – ПОСЛЕДНИОТ ЗБОР ВО ПРАКТИЧНОТО СКЛАДИРАЊЕ



Pleno Plus vs. фиоки

Кога станува збор за вистинскиот систем за складирање во вагонетките со високи елементи, конвенционалните фиоки немаат ништо со Pleno Plus!

+ Целата содржина на уредот непречено лизга кога ќе ја отворите вратата веднаш давајќи целосен преглед на сите продукти кои се складирани внатре.

+ Сите полици се продолжуваат, дури и горната.

+ Исто како во ладилник, содржината во вагонетките се дистрибуира низ полиците, кои се на вратата или се извлекуваат. Ова ви дава непосреден преглед на складираните предмети и гарантира дека лесно може да се допре до сите, дури и доколку се наоѓаат на горната полица.

+ Висината на полиците може да се прилагоди за да одговара на висината на пакувањата или продуктите кои сакате да ги складираат.

Целосен преглед во само еден лесен чекор

Ниту едно друго решение за складирање не ја нуди оваа генијална комбинација на големи полици подолу, средни полици повисоки горе и помали полици на вратата, распоред кој гарантира максимална видливост на секое ниво.



РЕШЕНИЈА И ИДЕИ



Дрвени кутии: користењето на флексибилен систем за поделба на просторот создава поуредни, подредени полици.



Достапни се различни висини: исто така погодни за употреба во единици со полувисина и разделувачи на простории.



Полици за врата: практични за мали тегли и лименки.





STANDARD

СИСТЕМ ЗА ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЈАСНО ОРГАНИЗИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ ВО ТЕСНИ ВАГОНЕТКИ

Тесните вагонетки за високи елементи се вистинско чудо за складирање, па затоа не е изненадувачки што се толку популарни. Само едно лесно влечење ви овозможува да ги видите сите предмети во елементот на прв поглед без разлика колку високо се поставени. Кој би помислил дека можете толку многу да се вклопи во така тесен простор? Има место за намирници, пакетчиња, лименки, шишиња, зачини и многу, многу повеќе.

Бидејќи вагонетката е достапна од две страни, секогаш ќе го најдете тоа што го барате – вашите денови на пребарување низ фиоките конечно завршија! Стандардниот систем на вагонетки за високи елементи е токму она што ви треба.


РЕЗИМЕ

Ширина на единицата 150/200/275/300/400/450mm

Внатрешна длабочина 505mm

Внатрешна висина 900–2260mm

Дизајн



Одлично за складирање



Категорија на цени

\$\$

ЦЕЛОСЕН ПРЕГЛЕД ВО САМО ЕДЕН ЧЕКОР




Само отворете ја вагонетката за целата негова содржина непречено да се излизга на виделина. Вградениот механизам за меко отворање обезбедува лесно и тивко лизгање на полиците.

СОВРШЕН ЗА ТЕСНИ ВАГОНЕТКИ



Исклучително тенките сидови на полиците ви овозможуваат целосно да ја искористите и последна педа простор во вагонетката создавајќи многу простор за јасно распоредено, организирано складирање. Имате дури и одлична прегледност од двете страни – од артиклите на највисоките полици.



- + Совршен за тесни елементи со ширина до 450 mm.
- + Полиците со тенок сид ви овозможуваат најдобро да го искористите просторот за складирање.
- + Јасен преглед и директен пристап од две страни.
- + Секоја педа од просторот во вагонетката е целосна искористена.
- + Полици со прилагодување на висината за незаменлива флексибилност.
- + Систем за лесно извлекување со вградени механизми за меко отворање и меко затворање.
- + E-Touch е достапен како опција: отворете го и затворете го уредот автоматски.

РЕШЕНИЈА И ИДЕИ



Совршено за тесни елементи: дури и простори со големина од само 150mm може да се користат за складирање на продуктите. Системот за извлекување обезбедува непобедлив преглед на складираните предмети.



Одличен пристап од две страни: има јасен преглед на намирниците во мали или кратки модули.



Погоден за употреба во елементи со полувисина: стандардната вагонетка за високи елементи е достапна во различни висини, за инсталација во елементи со висина меѓу 900 и 2.300mm.

**„Конечно можам да
видам сè што имам во
мојата вагонетка“!**





EXTENDO

СИСТЕМ ЗА ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОКИ ЕЛЕМЕНТИ

ФЛЕКСИБИЛНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗА СЕКОЈА АПЛИКАЦИЈА


Елементите треба да се организираат за да одговараат на нивните корисници, а не обратно. Кој било број на Extendo полиците може да се инсталираат во високи или ниски елементи и да се комбинираат со додатоците за организација. Нивниот отворен дизајн гарантира дека имате јасен преглед на целата содржина на елементот и можете брзо и лесно да пристапите до она што ви е потребно.

РЕЗИМЕ


Ширина на единицата 450/500/550/600/900mm

Внатрешна длабочина 480/505/508mm

Дизајн



Одлично за складирање



Категорија на цени \$\$



EASY REACH

СО ПОЛИЦИТЕ СО ТЕНКИ СТРАНИЦИ НЕ СЕ ГУБИ ПРОСТОР



ДИРЕКТЕН ПРИСТАП

ДО ПРЕДНИОТ ДЕЛ НА СЕКОЈА ПОЛИЦА

Непосреден пристап до предметите складирани на предната страна на секоја полица и целосен преглед по отворањето: нивниот иновативен дизајн ги издвојува полиците за извлекување Extendo од конвенционалните системи засновани на фиоки.



- + Јасен преглед и директен пристап до предметите складирани на предната страна на секоја полица.
- + Полиците со тешки страници ви овозможуваат најдобро да го искористите просторот за складирање.
- + Погоден за употреба во елементи со лизгачки врати, врати со шарки или воопшто без врати.
- + Click Stop е достапен како опција: заклучете ги полиците на место кога ќе се издолжат.

РЕШЕНИЈА И ИДЕИ



Идеални за елементи во кујнските агли: совршено место за ставање кујнски апарати – полнењето на вашата машина за кафе или чајник е навистина едноставно со Extendo. Достапни се со механизмот за заклучување Click Stop за извлекување како опција.



Достапни се различни висини: исто така погодни за употреба во елементи со полувисина и прегради за простории.



Практични додатоци за неспоредлива флексибилност: распоредете го просторот за складирање како што сакате со атрактивни фиоки, практични магнетни прегради и дополнителни полици за второ ниво на складирање.



Полици за извлекување со тенки страници: целосно искористете го целиот простор во вашиот уред.

„Нашата кујна е дел од нашиот животен простор, затоа сакаме нашите елементи да изгледаат добро и внатре и надвор“.



TRIO

СИСТЕМ ЗА ВАГОНЕТКА ЗА ВИСОКИ ЕЛЕМЕНТИ

ПРЕГЛЕДНО, ОРГАНИЗИРАНО СКЛАДИРАЊЕ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВАШИОТ БУЏЕТ

Плитки фиксни полици во комбинација со три полици за врати: само отворете ја вратата на елементот за да го откриете уникатниот распоред на Trio, кој е лесен за користење. Со оглед на тоа што горните полици се поделени, имате одличен преглед на сите ваши намирници и зачини, па нема повеќе да пребарувате наоколу за да го најдете тоа што ви треба! Големи тенџериња и кујнски апарати може да се складираат на двете полици Extendo на дното на вагонетката. Можете да ги извлечете овие полици веднаш надвор од вагонетката за исклучително лесен пристап до потешки предмети.

Трио систем на вагонетка за високи елементи: ефикасно, практично, буџетско решение за вашите вагонетки.

РЕЗИМЕ

Ширина на единицата 600mm

Внатрешна длабочина 1.900mm

Внатрешна висина 508xmm

Дизајн



Одлично за складирање



Категорија на цени

\$

ПОДЕЛЕНИ ПОЛИЦИ ЗА ОДЛИЧЕН ПРЕГЛЕД



Како и неговиот голем брат, Pleno Plus, Trio е структуриран како фрижидер: полиците на вратата се практично место за чување на помали намирници и зачини, повисоките полици во уредот се одлични за поголеми пакувања и контејнери и полиците што се извлекуваат од дното од вагонетката се идеално прилагодени за складирање на големи тенџериња и кунски апарати.

ЈАСЕН ПРЕГЛЕД И ОДЛИЧЕН ПРИСТАП

Горна површина за складирање

- Плитките полица обезбедуваат одличен пристап до сите ваши предмети – дури и оние што се складираат на горната полица.
- Директен пристап до предмети складираани на ниво на очите.



Долна површина за складирање

Пространи полица за големи тенџерија и садови.



- + Јасен преглед – нема повеќе претресување наоколу за потребните работи и нема повеќе расипување на храна.
- + Директен пристап.
- + Го користи последниот сантиметар од просторот во вашата единица, од врвот до дното.
- + Сè е на дофат, дури и предметите на горната полица.

РЕШЕНИЈА И ИДЕИ



Поделени полицы: практични полицы за врати заедно со плитки фиксирани полицы за јасен распоред и одличен преглед.



Сè е лесно на дофат: можете да складирате големи, тешки тенџерија и кујнски апарати на долните две полици, кои може да се извлечат надвор од елементот за лесен и удобен пристап.




Простор за сè: уредно складирајте ги вашите предмети и пронајдете ги повторно брзо со овој паметен систем за комбинирање – совршен за зачини, намирници, садови, па дури и големи кујнски апарати.




МЕРЕЊА


Pleno Plus
Систем за вагонетки за
високи елементи




Pleno Standard
Систем за вагонетки за
високи елементи




Standard
Систем за вагонетки за
високи елементи



Extendo
Систем за вагонетки за
високи елементи



Trio
Систем за вагонетки за
високи елементи



Висина на вагонетката во мм

		Од 900	1300	1600	1900	2200
Ширина на вагонетката во мм	150					
	200					
	275					
	300					
	400					
	450					
	500					
	550					
	600					
	900					

ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ЕКСПЕРТИЗА НА РЕКА



КУЈНА

Планирате нова кујна?
Направете го тоа со Река.

Ќе ги отстраниме сите пречки за да бидеме сигурни дека вашата кујна не само што ќе изгледа одлично туку уште поважно, ќе ја олеснува вашата работа.

Од металните вагонетки за висок елемент и паметни решенија за складирање во аголот до практични корпи за отпад, генијалните механизми на Река за кујна и мебел ќе ви помогнат да се почувствувате како дома во својата нова и опремена кујна.

БЕЗ БАРИЕРА ЗА СЛОБодно ЖИВЕЕЊЕ

Палетата на производи на Река содржи многу артикли кои се совршено прилагодени за кујни ослободени од препреки.

Тие им помагаат на луѓето со ограничена подвижност самостојно да го подобрат квалитетот на нивниот живот со тоа што ги прават работите да станат попристапни.





РЕКА – ОРИГИНАЛНА И НАЈДОБРА ОД 1964 ГОДИНА

Вашето уживање во вашиот дом е нашата главна грижа. Ние во Река имаме пасија да го подобриме вашето уживање во вашиот дом со нашите практични, беспрекорно изработени окуви за мебел кои комбинираат атрактивен изглед со неспоредлив квалитет.

Речиси 60 години развиваме и произведуваме системи за извлекување, додатоци и паметни решенија за индустријата за кујни и мебел.

Благодарение на нашата цврста посветеност да дознаеме што точно сакаат нашите клиенти, нашите производи се секогаш дизајнирани да одговорат на реалните потребни. Сосема е природно тие да се истакнат преку нивната пријатност за користење, неспоредлив квалитет и дизајн за заштеда на простор.

Нашата решителна посветеност на производството на инвентивни решенија што заштедуваат простор и нашето решително

одбивање да направиме компромис за квалитетот и функционалноста нè направија глобален лидер во нашата индустрија. Денес, ние сме едни од врвните добавувачи на пазарот на механизми за организирање за извлекување на гардеробери, механизми за агол и еколошки дизајнирани системи за селектирање на отпад. Нашите бројни меѓународни патенти сведочат за нашата генијалност.

Reka-metall AG е основана како семеен бизнис во 1964 година. Седиштето е во Мозен, на брегот на езерото Халвил во близина на Луцерн. Како независна производствена и трговска компанија во Швајцарија, воспостави водечка позиција во секторот за мебел. Во моментот имаме вработено околу 130 луѓе, а нашите производи ги продаваме во над 50 земји низ светот.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Остануваме посветени на нашите високи стандарди. Развивме и произведуваме окови и додатоци за кујни, бањи и простори за живеење на нашата локација во Швајцарија од 1964 година. Обезбедивме преку 50 меѓународни патенти, докажувајќи го нашето тврдење дека оригиналите на Пека се секогаш подобри од копиите.

Peka-system AG T+41 41 919 94 20
Luzernerstrasse 20 F+41 41 919 94 29
6295 Mosen peka@peka-system.ch
Switzerland www.peka-system.ch



WWW.PEKA-SYSTEM.CH